

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 15

Понеделник, 22.12.2008 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### Содржина

Градоначалник на општина Струмица:		Стр.		Стр.
138.	Решение за организирање на јавна анкета по Предлог – урбанистичкиот план вон населените места: Куклиш и Свидовица - Општина Струмица .....	2	140	Решение за именување на Комисија за спроведување на јавна презентација и јавна анкета по Предлог – урбанистичкиот план вон населените места: Куклиш и Свидовица - Општина Струмица .....
139.	Решение за организирање на јавна презентација по Предлог – урбанистичкиот план вон населените места: Куклиш и Свидовица Општина Струмица .....	2		
Комисија за општествени дејности:				
141	Одлука за доделување на наградата “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за животно дело во 2008 година и Годишна награда на општина Струмица “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за 2008 година .....	3	142.	Одлука за доделување награди по распишаниот награден конкурс за литературно - поетски состав, посветен на градот Струмица .....

### 138.

Врз основа на член 26 став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл.весник на РМ" број 24/08 – пречистен текст) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Сл.гласник на општина Струмица" број 5/06–пречистен текст), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за организирање на јавна анкета по  
Предлог-урбанистичкиот план вон  
населените места Куклиш и Свидовица  
– Општина Струмица**

1. Се организира јавна анкета по Предлог-урбанистичкиот план вон населените места: Куклиш и Свидовица – Општина Струмица, со површина од 25 ха и тоа:

На локација покрај регионалниот пат помеѓу населените места: Куклиш и Свидовица "

2. Решението за организирање на јавната анкета ќе биде објавено на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи, ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање.

3. Јавната анкета ќе трае 10 работни денови од објавувањето на Решението, односно од 24.12.2008 година до 09.01.2009 година.

4. Предлог-урбанистичкиот план вон населените места: Куклиш и Свидовица – општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" во соба број 3.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во "Сл.гласник на општина Струмица".

Број 08-6806/1 Градоначалник  
22.12.2008 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 139.

Врз основа на член 26 став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл. весник на РМ" број 24/08 - пречистен текст) и член 39 од Статутот на

општина Струмица ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06 – пречистен текст), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за организирање на јавна презентација  
по Предлог-урбанистичкиот план вон  
населените места: Куклиш и Свидовица  
– Општина Струмица**

1. Се организира јавна презентација по Предлог-урбанистичкиот план вон населени места Куклиш и Свидовица – Општина Струмица, со површина од 25 ха и тоа:

- На локација покрај регионалниот пат помеѓу населените места: Куклиш и Свидовица .

2. Решението за организирање јавна презентација ќе биде објавено на огласната табла на Општина Струмица, Секторот за уранизам и комунални работи , ВЕБ страницата на Општина Струмица, "Службен гласник на општина Струмица" и средствата за јавно информирање .

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 09.01.2009 година во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ Струмица.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Број.08- 6807/1 Градоначалник  
22.08 .2008 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 140.

Врз основа на член 24 точка 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл. весник на РМ" 24/08 – пречистен текст) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Сл. гласник на општина Струмица" број 5/06) – пречистен текст), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за именување на Комисија за  
спроведување на јавна презентација и  
јавна анкета по Предлог-  
урбанистичкиот план вон населените  
места Куклиш и Свидовица – Општина  
Струмица**

1. За членови во Комисијата за спроведување на јавната презентација и

јавната акета по Предлог–урбанистичкиот план вон населените места Куклиш и Свидовица – Општина Струмица ги именувам:

- Стојан Динев – Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи .
- Илија Шалев – претставник на изготвувачот на Нацрт – планот;
- Александар Цицимов – дипломиран архитект надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на ден 09.01.2009 година со почеток во 12,00 часот во просториите на Дом на АРМ – Струмица, а јавната анкета во рок од 10 работни дена од денот на објавувањето на Решенијата за организирање јавна анкета.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Број 08-6808/1 Градоначалник  
22.12.2008 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

#### 141.

Врз основа на член член 10 од Статутот на општина Струмица- пречистен текст („ Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и членовите 2, 4 и 37 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на годишна општинска награда „ Свети петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“ („ Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 19/07), Комисијата за општествени дејности при Советот на општина Струмица на седницата одржана на 04.12.2008 година, донесе

**Одлука**  
за доделување на наградата „Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“ за животно дело во 2008 година и Годишна награда на општина Струмица „Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“ за 2008 година

#### I

Како општествено признание за вонредно значајни остварувања од посебен интерес на Општина Струмица и Република Македонија, се доделува наградата „Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“ за животно дело во 2008 година, поскумно на:

Професор доктор Петар Мильковик Пепек ,

#### II.

Годишната награда на општина Струмица „Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“ за 2008 година како признание на Општина Струмица за посебни остварувања се доделува на:

1. **Билјана Серафимова**, за врвни спорски резултати во алпинизмот и спорското качување.

2. **Фудбалски клуб „Беласица“ од Струмица (пионери-генерации 93/94)** за врвни достигнување во фудбалскиот спорт.

3. **Професор доцент маестро Васил Атанасов**, за особени остварувања во областа на музичката дејност.

4. **Госпоѓа Софија Гогова Врчаковска**, за посебни остварувања во областа на драмската уметност.

5. **Професор д-р Драги Ѓоргиев**, за значаен придонес во истражувањето на историјата, културата и традициите на Струмица.

6. **Професор д-р Митко Панов**, за значаен придонес во истражувањето на историјата, културата и традициите на Струмица.

7. **Професор д-р Марија Пандевска**, за значаен придонес во истражувањето на историјата, културата и традициите на Струмица.

8. **Слаткарница „Бисер“ од Струмица**, за особен придонес во областа на занаетчиството.

9. **Рафинерија за масло „Ал Макс“** од Струмица , за десет годишниот јубилеј и посебни остварувања во стопанството.

10. **Дијаконија Македонија „Мис Стон Центар“ Струмица**, за особен придонес во областа на хуманитарно-социјалните дејности.

#### III.

Наградата за животно дело се состои од диплома, плакета и парични средства во износ од четири просечни нето плати исплатени во Република Македонија во претходната година

Наградата на физички лица се состои од диплома, плакета и парични средства во износ од една нето плати исплатени во Република Македонија во претходната година

Наградата на правни лица се состои од диплома и плаќета.

#### IV.

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-5711/2 Коми. за општеств. дејности  
04.12.2008год. Претседател,  
Струмица Слободанка Тrivодалиева

#### 141.

Комисијата за општествени дејности, при Советот на општина Струмица, на предлог од Комисијата за прочит на литеатурните творби од 01.12.2008 година, на ден 04.12.2008 година, донесе

**Одлука  
за доделување награди по  
распишаниот награден конкурс за  
литературно - поетски состав, посветен  
на градот Струмица**

##### Член 1

Наградите се доделуваат во три категории и тоа:

Прва категорија – ученици во основните училишта;

Втора категорија – ученици во средните училишта и

Трета категорија – граѓани(возрасни автори).

Наградите во првата и втората категорија се материјални во книги, а наградите во трета категорија се парични и тоа:

Прва награда во третата категорија 6000 денари

Втора награда во третата категорија 4000 денари

Трета награда во третата категорија 2000 денари.

Во категоријата – ученици од основните училишта се наградуваат литературно-поетските состави со една прва, една втора и една трета награда и тоа:

- Со прва награда се наградува:  
Ѓорѓи Трајков ученик од ОУ "Видое Подгорец" од Струмица;

- Со втора награда се наградува:  
Ивана Ренdevska- ученичка во Основното училиште "Сандо Масев" од Струмица

- Со трета награда се наградува:  
Вања Кирова - ученичка во ОУ "Сандо Масев" од Струмица

#### II

Во категоријата – ученици од средните училишта не се доделува прва награда , а се наградуваат литературно-поетските состави со втора и со трета награда и тоа:

Со втора награда: Боркица Трајковска - ученичка во СОУ "Јане Сандански" – Струмица

Со трета награда: Николина Козарева - ученичка во СОУ "Јане Сандански" – Струмица

#### III

Во категоријата "возрасни автори" не се доделуват прва и трета награда, а се доделуваат две втори награди и тоа:

Со втора награда во износ од 4000 денари се наградува литературно-поетскиот состав на Катица Мицева од Струмица;

Со втора награда во износ од 4000 денари се наградува литературно-поетскиот состав на Вања Изова Велева.

##### Член 2

Наградите да се враќат на свечената седница на Советот на општина Струмица на 11 декември 2008 година

##### Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр.07-5478/2 Коми. за општеств. дејности  
04.12.2008год. Претседател,  
Струмица Слободанка Тrivодалиева